

Македонските претставници, како што е основачот на неделникот "Македонско сонце", познатиот бизнисмен господинот Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски, имаат потенцијал да го зголемат присуството на македонските фирми во САД и да бидат наши промотори кај американските инвеститори и бизнисмени.

На 26 октомври основачот на неделникот "Македонско сонце", познатиот македонски бизнисмен господинот Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски присуствуваше во Вашингтон на отворањето на новата Амбасада на Р Македонија во САД, проследена и

донскиот културен центар во Њујорк се одржа настанот насловен како "Macedonian business networking", во организација на Сојузот на стопански комори. Делегација составена од стопанственици од Сојузот на стопански комори - претставници на фир-



ЃОРЃИЈА - ЏОРЏ АТАНАСОСКИ ВО ДРУШТВО СО СЕКРЕТАРОТ ЗА ОДБРАНА НА САД, ДОНАЛД РАМСФЕЛД

ЃОРЃИЈА - ЏОРЏ АТАНАСОСКИ ВО МИСИЈА ЗА МАКЕДОНСКО - АМЕРИКАНСКА СОРАБОТКА



со бизнис средби. Преку овој настан, но и со реализираните деловни контакти, ќе се зацврстат постојните релации со американските бизнисмени, како и со македонската дијаспора. На свеченоста, покрај премиерот Владо Бучковски, присуствуваше и секретарот за одбрана на САД, Доналд Рамсфелд, како и други високи претставници на американската администрација, шефицата на македонската дипломатија Илинка Митрева, министерот за економија Фатмир Бесими, македонски бизнисмени и иселеници, а и претставници на дипломатскиот кор во Вашингтон.

На 27 октомври, во Маке-

дите "Тинекс", МЗТ "Пумпи", "Логин Системи", "КА ДИС", "Лиска", "Сива Канет компани", АД "Џумајлија" беа домаќини на стопанственици од САД, претставници на трговски комори, инвеститори од Волстрит, медиуми, како и професори на влијателни универзитети. И на овој настан присуствуваше господинот Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски, како еден од поуспешните Македонци, бизнисмени во САД.

Покрај истакнатиот бизнисмен Атанасоски, македонската делегација беше засилена со познати личности, кои работат во САД, како Мајк Зафировски, претседател и главен извршен директор на Nortel

Networks, режисерот Милчо Манчевски и други. На деловниот настан присуствуваше и владината делегација предводена од министерот за труд и социјална политика Стевчо Јакимовски, Владо Димовски, советник во Владата и Џундев, амбасадор во ООН. Ова збиднување овозможи да се воспостават нови деловни релации и согледување на можностите за пробивање на македонските производи и услуги на американскиот пазар.

Македонската Влада со поддршка на Програмата за развој на ОН (УНДП) во периодот од 2005 до 2007 година ќе спроведе Програма за справување со невработе-

носта вредна 12 милиони долари, средства кои беа вети од меѓународните донатори на Донаторската конференција во Њујорк. Цел на Програмата е невработените да се реинтегрираат на пазарот на трудот, да се превенираат социјалните тензии предизвикани од високата невработеност и да се поддржат локалните власти во напорите за развој и решавање на проблемот со невработеноста. Со проектот треба да бидат опфатени 6.500 лица преку јавни работи и 2.500 преку субвенционирање на плати. Сите ќе бидат поддржани преку индивидуални проекти за нови вработувања.